

ПРАВИЛА

За одржување на **Државно првенство** за ученици од основни и средни училишта од РМ за 2019 година

1. Организатор

- 1.1. Организатор на натпреварите е Федерацијата на училишен спорт на РМ.
- 1.2. Техички организатор на натпреварите е Скијачката федерација на Македонија, односно технички организатор – скијачки клуб, назначен од страна на СФМ.
- 1.3. Натпреварите се составрен дел на Каледнарот на Скијачката федерација на Македонија за 2019 година.

2. Дисциплина

- 2.1. Натпреварите ќе се организираат во дисциплинаа ВЕЛЕСЛАЛОМ – поединечни врати (Single gate), со едно возење за сите категории, во согласност со важечките правила на Меѓународната скијачка организација (FIS), Федерацијата на училишен спорт на РМ и Скијачката федерација на Македонија.
- 2.2. Натпреварите се реализираат со електронско мерење.

3. Категории и право на учество

- 3.1. Категорија **1** – Ученици на основни училишта од РМ – ЖЕНСКИ, не постари од 15 години.
- 3.2. Категорија **2** – Ученици на основни училишта од РМ – МАШКИ, не постари од 15 години.
- 3.3. Категорија **3** – Ученици на средни училишта од РМ – ЖЕНСКИ, не постари од 19 години.
- 3.4. Категорија **4** – Ученици на средни училишта од РМ – МАШКИ, не постари од 19 години.

4. Жири

- 4.1. Натпреварите го води жири, составено од Технички делегат, Главен судија и Водач на натпреварот
- 4.2. Техничкиот делегат го делегира Скијачката федерација на Македонија.
- 4.3. Главниот судија го делегира Федерацијата на училишен спорт на РМ.
- 4.4. Водачот на натпреварот го делегира техничкиот организатор.
- 4.5. Жирито, натпреварите ги организира во рамките на Правилата на Меѓународната скијачка организација (FIS).
- 4.6. Сите спорни моменти жирито ги решава по завршувањето на натпреварите.

- 4.7. Приговор за направен престап, писмено доставува Одговорниот тренер – професор на екипата, најдоцна 15 мин по завршувањето на натпреварот, односно објавувањето на дисквалификациите.

5. Пријави и начин на пријавување

- 5.1. Пријавувањето го вршат Општинските сојузи на училишен спорт во РМ.
- 5.2. Секој општински сојуз има право да пријави по максимум 5 натпреварувачи во секоја категорија, односно вкупно максимум 20 натпреварувачи.
- 5.3. Пријавата треба да содржи: - Име на Општинскиот сојуз, - Име на одговорното лице за пријавата, - Имиња на пријавените натпреварувачи, подредени и нумерирани по категории и со неведена година на раѓање, - Име на одговорен тренер - професор, - Имиња на други тренери- професори, кои се составен дел на екипата.
- 5.4. Пријавата треба да се достави до канцеларијата на Федерацијата на училишен спорт на РМ, најдоцна 48 часа (2 дена) пред одржувањето на натпреварите.

6. Технички состанок

- 6.1. Техничкиот состанок се одржува дента пред одржувањето на натпреварите, на местото на одржувањето на натпреварите.
- 6.2. Техничкиот состанок го раководи Водачот на натпреварот во соработка со Техничкиот делегат и Главниот судија.
- 6.3. Времето и местото на одржувањето на Техничкиот состанок се објавува во Програмата на натпреварот, која што ја изработува техничкиот организатор и ги содржи сите потребни детали за организација на натпреварот

7. Начин на стартување и извлекување на стартните броеви

- 7.1. Натпреварувачите ќе стартуваат по следните редослед:
1. Категорија 1 (женски ОУ),
 2. Категорија 3 (женски СУ),
 3. Категорија 2 (машки ОУ),
 - 4 Категорија 4 (машки СУ).
- 7.2. Стартните броеви се извлекуваат на Техничкиот состанок.
- 7.3. Извлекувањето се врши на начин што сите пријавени натпреварувачи во одредена категорија под реден број 1 ја сочинуваат стартната група 1 во таа категорија, пријавените натпреварувачи по реден број 2 ја сочинуваат стартната група 2... и така натаму до стартната група 5. Овој систем се користи за секоја категорија на натпреварувачи посебно.

8. Признанија и награди

- 8.1. Награди и дипломи се доделуваат на првопласираните 3 натпреварувачи поединечно, во секоја категорија.
- 8.2. Сите професори, кои се дел од пријавените екипи, добиваат диплома за учество на Првенството.

Овие правила ги носи и ги толкува Федерацијата на училишен спорт на РМ.

Федерација на Училишен спорт на РМ
Претседател,
Др Александар Туфегџиевски